

Ебу Абдуллах Муснед Ел-Кахтани

**ЧЕТИРИЕСЕТ ПРИДОБИВКИ  
ОД НАМАЗОТ ВО ЦЕМАТ**

# **ЧЕТИРИЕСЕТ ПРИДОБИВКИ ОД НАМАЗОТ ВО ЦЕМАТ**

Автор: Ебу Абдуллах Муснед Ел-Кахтани

Наслов на оригиналот: أربعون فائدة من فوائد صلاة الجماعة

Наслов на македонскиот превод: **ЧЕТИРИЕСЕТ ПРИДОБИВКИ  
ОД НАМАЗОТ ВО ЦЕМАТ**

Превод: **Сенад Зејниловиќ**

Шеријатска рецензија: **Мр Сеадин Џафери**

Јазична рецензија: **Др Фатмир Ковачи**

Лектура: **Мр Сеад Џигал**

Коректура: **Малик Малики, Сеит Сејдију**

Компјутерска обработка: **Јонуз Мифтари, Абдулах Мифтари**

Дизајн: **Салих Аднан**

Издавач: **Здружение на граѓани "Давет"**

Печати: **Фокус принт**

Тираж: **6000 примероци**

Второ издание

2020г / 1441хг

**ЧЕТИРИЕСЕТ ПРИДОБИВКИ  
ОД НАМАЗОТ ВО ЦЕМАТ**

*Ебу Абдулах Муснед Ел-Кахтани*



ВО ИМЕТО НА АЛЛАХ,  
МИЛОСТИВИОТ, СОМИЛОСНИОТ

## ВОВЕД НА АВТОРОТ

Благодарноста му припаѓа на Аллах, Него го славиме, фалиме, од Него помош бараме и за прошка Го молиме и Му се каеме. Кај Аллах бараме засолниште од злото на нашите души и од злото на нашите дела. Кого Аллах ќе го упати на вистинскиот пат, никој во заблуда не може да го одведе, а кого Тој, во заблуда ќе го остави, никој нема да може на вистинскиот пат да го изведе. Сведочам дека нема друг бог освен Аллах, Кој содружник нема и сведочам дека Мухаммед е Негов роб и Пратеник. Нека се Аллаховиот салават и селам над него, неговото семејство и асхабите.

Ова е скратена студија и осврт на вредностите и придобивките од намазот во џемат во која, со Аллахова помош, имам собрано четириесет придобивки и му заблагодарувам на Аллах за тоа. Главен извор за оваа студија ми беше Аллаховата Книга и Сунетот на Неговиот Пратеник, саллаллаху алејхи ве селлем (нека благословот и мирот од Аллах бидат над него – во понатамошниот текст с.а.в.с., заб. на прев.).

*Авторот*

*Ебу Абдуллах Муснед Ел-Кахтани*

Тргувајќи од фактот, што тие сами посебе се доволни во постапката за докажување, без да должиме многу, ќе го олесниме нејзиното користење.

За пишувањето на ова дело ме наведоа неколку факти, од кои:

1. Она што го имам видено во некои исламски земји, да не се води сметка за намазот во џемат, дури и од страна на даиите (оние што се занимаваат со повикување во Аллаховата вера).

2. Она што го имам забележано кај себе си и кај некои од моите браќа муслимани, Аллах да нè упати, напуштање на овој величествен ибадет, под изговор дека сме презафатени и немаме слободно време, нека ни е Аллах, субханеху ве теала, напомош.

Важно предупредување:

Целта на овој ибадет (намазот во џемат), и на останатите ибадети, е покорување кон Возвишениот Аллах, извршувајќи ги Неговите наредби и избегнувајќи ги Неговите забрани.

Ги наброивме овие придобивки со цел да ги поттикнеме и охрабриме оние што се трудат да ги извршуваат наредбите и да ги предупредиме и заплашиме оние што се мрзеливи во тоа.

Од Аллах, субханеху ве теала, бараме помош и поддршка и да ги направи нашите дела чисти и искрени во Негово име.

*Авторот*

## ❖ ПРВА ПРИДОБИВКА – ПОКОРУВАЊЕ НА АЛЛАХОВАТА НАРЕДБА

Во заедничкото обавување на намазот е извршувањето на наредбата од страната на Аллаховите, целле шануху, робови, верниците. Возвишениот Аллах вели:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ﴾

**„И намаз (молитва) клањајте и зекат давајте; и со тие кои го извршуваат руку и вие извршувајте го!“.** (Поглавје Ел Бекара: 43) (Руку е дел од намазот кога верникот му се поклонува на Возвишениот Аллах, со што се алудира на целиот намаз, а исто така се истакнува вредноста и честа на оние што се во таа положба (заб. на прев.). Ибн Кесир во толкувањето на овој ајет вели: „Бидете со верниците во нивните најдобри работи, а посебно во најпотполната – намазот. Многу алими ( исламски научници) со овој ајет ја докажуваат задолжителноста на намазот во џемат“.<sup>1</sup>

Предупредување: Ибн Кајим во својата книга

„Намаз“ на 114. страница вели: „Ако се каже: Ова се спротивставува на зборовите на Возвишениот:

---

<sup>1</sup> Види во Тефсир на Ибн Кесир 1/90, тефсир на Ибн Сади 1/44, тефсир на имам Куртуби 1/348 и Китабус-салати од Ибн Кајим стр.113.



﴿يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾

„О, Мерјем, биди Му понизна и покорна на Господарот свој, и сецда чини и клањај Му се со тие што Му се клањаат!“ (Поглавје Али Имран: 43).

А жената не е обврзана да присуствува во џемат, ќе се каже: Ајетот не ја обврзува секоја жена, туку на Мерјем тоа ѝ е наредено поради нејзината исклучителност, за разлика од зборовите на Возвишениот: „И намаз (молитва) извршувајте и зекат давајте; и со тие кои го извршуваат руку и вие извршувајте го!“ Мерјем имаше карактеристики кои другите жени ги немаат. Нејзината мајка неа ја заветувала да Му служи и да Му робува на Аллах, како и на приврзаноста за месцидот кој не го напуштала. И било наредено да клања намаз со оние што доаѓаат во месцидот (џамијата)...“.

## ❖ ВТОРА ПРИДОБИВКА – ПОТВРДА НА ИМАНОТ (ВЕРУВАЊЕТО)

Намазот во џеџат е најважното и најсилното средство за подигнување на Аллаховите куќи (џамии) и да не постоеше намазот во џеџат, ќе исчезнеа и џамиите. Аллах, аззе ве џелле, го потврдува иманот на оние кои градат џамија и за таквите вели дека се упатени од Аллах на вистинскиот пат и дека се спасени. Возвишениот Аллах вели:

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ  
وَأَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ  
الْمُهْتَدِينَ﴾

**„Аллаховите џамии ги одржуваат тие кои во Аллах и во оној свет веруваат и кои намазот (молитвата) го извршуваат и зекат даваат и кои од никого, освен од Аллах, не се плашат; тие се, со надеж, на Вистинскиот пат.“ (Поглавје Ет Теуба: 18)<sup>2</sup>**

---

<sup>2</sup> Види во тефсир на Ибн Кесир 2/376, тефсир на имам Куртуби 8/90 и тефсир на Ет-Табири 6/335.

## ❖ ТРЕТА ПРИДОБИВКА – АЛЛАХОВА ГАРАНЦИЈА И ГОЛЕМА БЛАГОДЕТ

Заедничкиот намаз е една од причините за спомнување и величање на Аллах, азве ве целле, во џамиите. Возвишениот Аллах го пофалил тој чин, како и оние што истиот го обавуваат и ги опишал како луѓе кои купопродажбата не ги спречува да го спомнуваат Аллах, да го извршуваат намазот и да даваат зекат. Аллах им го потврдил иманот и стравопочитувањето што го имаат кон Него. Потоа, Аллах, азве ве целле, рекол дека нивните добри дела се примаат а дека се преминува преку нивните лоши постапки, заедно со други благодати со кои Аллах ги обсипува.<sup>3</sup>

Возвишениот вели:

﴿فِي يُبَيِّنُ أَدْنَى اللَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ  
وَالْآصَالِ ﴿١٠﴾ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ  
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ  
وَالْأَبْصَارُ ﴿١١﴾ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ  
يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

---

<sup>3</sup> Види во тefsир на Ибн Кесир 3/323 и Куртуби 12/264.7

„Во џамиите кои со Негова волја се градат и во коишто се спомнува Неговото име - Него Го слават, наутро и навечер, луѓето кои купувањето и продавањето не ги спречуваат Аллах да Го спомнуваат и кои намазот (молитвата) го извршуваат и зекат даваат, и кои стравуваат од Денот во кој срцата и погледите вознемирени ќе бидат, за Аллах со убава награда да ги награди за делата нивни и за, од добрината Своја, да им даде и повеќе. А Аллах дава снабдување кому сака, неизмерно.“ (Поглавје Ен Нур: 36-38).

❖ ЧЕТВРТА ПРИДОБИВКА –  
ПОЧИТУВАЊЕ И ПОТВРДУВАЊЕ НА ОНА  
ШТО ВОЗВИШЕНИОТ АЛЛАХ И НЕГОВИОТ  
ПРАТЕНИК, С.А.В.С., ГО ВОЗДИГНАЛЕ И  
ПОТВРДИЛЕ

Заедничкиот намаз има голема важност и улога, затоа што не е пропишан само во вообичаени услови, туку е нареден и во услови на страв. Возвишениот вели:

﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا  
أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ  
يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ  
تَغَفَّلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَدَىٰ مِّن مِّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَنْ تَضَعُوا  
أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾

„Кога ти ќе бидеш меѓу нив и со нив намаз (молитва) ќе извршуваш, една група нека клања со тебе и своето оружје нека го земе: и додека бидат на сецда, другите нека бидат зад вас, а потоа нека дојде другата група која не клањала и со тебе нека клањаат, но нека го

**држат оружјето свое и нека бидат внимателни...“ (Поглавја Ен Ниса: 102).**

Исто така Пратеникот, с.а.в.с., го потврдил и го наредил заедничкиот намаз и никому не му дозволил да го остава, а тоа, со Аллахова помош, ќе го објасниме со овој хадис:

*„Некој слеп човек дошол кај Пратеникот, с.а.в.с, да побара дозвола за недоаѓање во џемот. Рекол дека куќата му е далеку и дека нема водич, а на патот има диви животни, а спомнал и дополнителни оправдувања. Аллаховиот Пратеник, с.а.в.с., го прашал: „Го слушаш ли езанот?“ Тој одговорил: „Да“. Аллаховиот пратеник му рекол: „Одговори на повикот!“ А во друго предание стои: „Не наоѓам оправдување за тебе“<sup>4</sup>.*

---

<sup>4</sup> „Мухтесар Сахих Муслим“, хадис број 321, а второто предание во „Сахих Сунен Ебу Давуд“, хадис број 516.

## ❖ ПЕТТА ПРИДОБИВКА – ПОКОРУВАЊЕ НА ПРАТЕНИКОВАТА, С.А.В.С., НАРЕДБА

Во заедничкиот намаз е покорување кон Пратениковата, с.а.в.с., наредба и следење на неговиот Сунет воспоставен со зборови и дела. Пратеникот, с.а.в.с., наредил заедничко извршување на намазот и пристапување кон џематот. Ова го потврдуваат и неговите хадиси:

*„Кој ќе го чуе езанот и не одговори на тој повик, нема намаз освен со оправдана причина“, (види Џами 6300).*

И неговите зборови:

*„Ако се тројца, нека ги предводи во намаз еден од нив, а предност да предводи има оној што знае најмногу од Куранот.“<sup>5</sup>*

---

<sup>5</sup> Бележи Муслим „Шерхун-Невеви“ 5/172.

## ❖ ШЕСТА ПРИДОБИВКА – СПАСЕНИЕ ВО СЛЕДЕЊЕТО НА ПРАТЕНИКОТ, С.А.В.С.

Следењето на Пратеникот, с.а.в.с., во овој величествен ибадет (заедничкиот намаз) и во останатите ибадети е причина за упатство, Аллаховата, аззе ве целле, љубов и простување на гревовите и причина за заштита од огнот и влегување во Џенет. Возвишениот Аллах вели:

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

„... па ако му бидете послушни, ќе бидете на Вистинскиот пат...“ (Поглавје Ен Нур: 54)

И вели:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

„Кажи: „Ако Аллах Го сакате, тогаш мене следете ме, и вас Аллах ќе ве сака и гревовите ќе ви ги прости!“ А Аллах простува и Милостив е.“ (Поглавје Али Имран: 31)



Пратеникот, с.а.в.с., вели:

*„Целиот мој уммет ќе влезе во Џеннет освен оној што ќе го одбие тоа!’ Тие рекоа: ‚А кој ќе одбие, о Аллахов Пратенику?’ Тој одговори: ‚Кој ми се покорува ќе влезе во Џенет, а кој ми е непокорен, тој одбил.’<sup>6</sup>*

---

<sup>6</sup> Бележи имам Бухари „Фетхул-Бари“ 13/249.11

## ❖ СЕДМА ПРИДОБИВКА – ЕДНА ОД НАЈВЕЛИЧЕСТВЕНИТЕ ИСЛАМСКИ ЦЕЛИ

Заедницата (џематот) е највеличествениот принцип на исламот воопшто. Многу изворни текстови поттикнуваат на џематот и придржување кон џематот, а предупредуваат на поделби и оддалечување од заедницата на муслиманите. Пратеникот, с.а.в.с., вели:

*„Аллаховата помош е со заедницата.“<sup>7</sup>*

И уште вели:

*„Заедницата е милост, а неслогата е казна“.<sup>8</sup>*

За да се вкорени овој принцип во душата на муслиманите, покрај намазот пропишани се и многу други ибадети во џемат, како што е случајот со хаџот, постот, џума-намазот, бајрам-намазот, теравих намазот...

---

<sup>7</sup> Ет-Тирмизи „Сахих Сунен“, хадис број 1760.

<sup>8</sup> „Сахих Ет-Тергиб ве Ет-Терхиб“, хадис број 966.12

## ❖ ОСМА ПРИДОБИВКА – ВОЗВИШУВАЊЕ И ЈАВНО ИЗВРШУВАЊЕ НА АЛЛАХОВИТЕ ПРОПИСИ

Во заедничкиот намаз е воздигнување на највеличествениот исламски пропис – прописот на намазот. За оние кои ги почитуваат и извршуваат неговите прописи, Аллах вели:

﴿ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾

„Па кој ги почитува Аллаховите прописи, тоа е знак за богобојазност на срцето.“ (поглавје Ел Хаџ: 32).

## ❖ ДЕВЕТТА ПРИДОБИВКА – ОД ПРАКСАТА НА ВИСТИНСКИОТ ПАТ И УПАТСТВО (СУНЕНУЛ-ХУДА)

Заедничкиот намаз е еден од патиштата на упатството на кои нè подучил Пратеникот, с.а.в.с., а неговото оставање е заблуда и лицемерие. Абдуллах ибн Месуд, радијаллаху анху (Аллах нека е задоволен со него – во понатамошниот текст р.а., заб. на прев.), вели:

„Кого го радува тоа да се сретне утре со Allah како муслиман, нека води сметка за овие намази на кои се повикува. Allah на вашиот Пратеник му го пропишал упатството и неговите закони, а вие, доколку клањате во вашите куќи како овој непослушник во својата куќа, би го напуштиле Суннетот на својот Пратеник, а ако би го оставиле Суннетот на својот Пратеник, ќе заталкувате. Секој човек што ќе го потполни (исправно го земе) својот абдест, а потоа се упати кон некоја џамија, Allah за секој чекор му впишува добро дело, го воздигнува за еден степен и со секој чекор му брише еден од гревовите. Во мое време од него (заедничкиот намаз) отсутствувал само лицемерот, чие лицемерие било општопознато. Човекот бил внесуван помеѓу двајца додека не застанел во саф.“ А во друго предание стои:

„Пратеникот, с.а.в.с., не подучуваше на Сунетските упатства, а едно од нив е намазот во џамија од која се повикува езанот.“<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Пренесува Муслим „Шерхун-Невеви“, 5/156.

## ❖ ДЕСЕТТА ПРИДОБИВКА – ПОВРЕДЕН Е ОД ПОЕДИНЕЧНИОТ НАМАЗ

Заедничкиот намаз е повреден од поединечниот за дваесет и седум степени, а според некои преданија за дваесет и пет степени.

Пратеникот, с.а.в.с., вели:

*„Заедничкиот намаз е повреден од поединечниот за дваесет и пет степени.“<sup>10</sup>*

Алимите усогласиле две преданија и ги појасниле причините кои доведуваат до спомнатите степени.

---

<sup>10</sup> Пренесува Бухари „Фетхул-Бари“, 2/131.

## ❖ ЕДИНАЕСЕТТА ПРИДОБИВКА – КАЈ АЛЛАХ Е ПОДОБАР ОД НАМАЗОТ НА ПОЕДИНЕЦОТ

Заедничкиот намаз, па макар и да има малку клањачи, кај Аллах е подобар од намазот на поединци (секој за себе, одделно) па макар ги имало многу.

Пратеникот, с.а.в.с., вели:

*„Намазот на двајца, во кој едниот го предводи другиот, кај Аллах е подобар од намазот на четворица кои клањаат секој одделно. Намазот на четворица во кој едниот ги предводи другите е повреден кај Аллах од намазот на осуммина кои клањаат одделно, а намазот на осуммина кои ги предводи еден човек кај Аллах е повреден и подобар од намазот на стотина кои клањаат одделно“.*<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Види „Сахикул-Џами“, хадис број 3836.

## ❖ ДВАНАЕСЕТТА ПРИДОБИВКА – ЗАШТИТА ОД ШЕЈТАНОТ

Заедничкиот намаз, со Аллахова помош, го штити муслиманот од неговиот постојан непријател кој не мирува ниту се изморува и го спречува да го совлада човекот. Пратеникот, с.а.в.с., вели:

*„Нема тројца во едно село или во пустина кои нема да формираат џемат за намаз, а да не завладе-ал со нив шејтанот. Држи се до џематот (заедницата) затоа што волкот ја јаде овцата што заталкала.“<sup>12</sup>*

---

<sup>12</sup> Види „Сахикул-Џами“, хадис број 5701.



## ❖ ТРИНАЕСЕТТА ПРИДОБИВКА – ОДДАЛЕЧУВАЊЕ ОД ПОИСТОВЕТУВАЊЕТО СО МУНАФИЦИТЕ (ЛИЦЕМЕРИТЕ)

Заедничкиот намаз и истрајноста во тоа, го оддалечува муслиманот од поистоветување со мунафиците, на кои Аллах им се заканил со најдлабоките цехенемски бездни, Аллах да не сочува.

Нивно најпознатото својство е избегнување на заедничкиот намаз, особено на јацијскиот и сабахскиот. Пратеникот, с.а.в.с., вели:

*„За мунафиците нема потежок намаз од сабахот и јацијата, а да знаеја која е придобивката од нив, ќе присуствуваа на нив па макар и да доаѓаат ползејќи“.*<sup>13</sup>

Веќе претходно ги наведовме зборовите на Абдуллах ибн Месуд, р.а.: „Во мое време од него (заедничкиот намаз) отсутствувал само лицемерот, чие лицемерие било општопознато.“<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Мутефекун алејхи, види Ел-Лу'лу вел Мерџан, хадис број 383.

<sup>14</sup> Види деветта придобивка

## ❖ ЧЕТИРИНАЕСЕТТА ПРИДОБИВКА – ЕДНА ОД ПРИЧИНИТЕ ЗА ПРОСТУВАЊЕ НА ГРЕВОВИТЕ

Заедничкиот намаз е една од причините за простување на гревовите. Пратеникот, с.а.в.с., вели:

*„Кога имамот ќе каже ,гајрил магдуби алејхим веледдаллин (...а не на патот на тие врз коишто гневот Свој го разлеа и на тие што во заблуда скришнаа!) – кажете Амин! На оној чиешто изговарање се совпадне со изговарањето на мелеците (ангелите), ќе му бидат простени гревовите.“<sup>15</sup>*

И вели:

*„Кога имамот ќе каже: ,Семи Аллаху лимен хамидех – Аллах го слуша оној што Го фали’, кажете: „Раббена лекел хамд – Господару наши, благодарноста ти припаѓа Тебе’. На оној чии што зборови ќе се совпаднаат со зборовите на мелеците, ќе му бидат простени претходно направените гревови“.<sup>16</sup>*

И вели:

*„Кој ќе земе абдест за намаз и ќе го потполни (исправно го земе), а потоа тргне да го изврши пропи-*

---

<sup>15</sup> Мутефекун алејхи, види Ел-Лу’лу вел Мерцан, хадис број 231.

<sup>16</sup> Мутефекун алејхи, види Ел-Лу’лу вел Мерцан, хадис број 229.

*шаниот намаз, го клања со луѓето во џеџат или во џамија, Аллах ќе му ги прости гревовите.<sup>17</sup>*

---

<sup>17</sup> Муслим „Мухтесар Муслим“, хадис број 132.

## ❖ ПЕТНАЕСЕТТА ПРИДОБИВКА - ПРИЧИНА ДА СЕ ГОРДЕЕ АЛЛАХ

Од својствата на нашиот Господар е и гордоста, а причината за тоа, меѓу останатото, е и заедничкиот намаз. Пратеникот, с.а.в.с., вели:

*„Аллах се гордее со заедничкиот намаз.“<sup>18</sup>*

Претходниците (селефот) се согласуваат дека Аллах е Горделив. Тоа сме должни да го прифатиме без било какво искривување, негирање, приспособување и споредување. Тоа е гордост достојна за Возвишениот Аллах.

---

<sup>18</sup> Види „Сахикул-Џами“, хадис број 1820.18

## ❖ ШЕСНАЕСЕТТА ПРИДОБИВКА – ГОЛЕМА НАГРАДА ЗА ПЕШАЧЕЊЕТО ДО ЏЕМАТОТ

Заедничкиот намаз го наведува муслиманот да оди во џамија и во повеќето случаи, тој пешачи правејќи многу чекори. Во тоа има голема награда и добро, кое само Аллах го знае. Наведени се многу хадиси од Пратеникот, с.а.в.с., за вредноста на доаѓањето во џамија и пешачењето. Пратеникот, с.а.в.с., вели:

*„Кој ќе земе абдест и ќе го потполни (исправно го земе), а потоа тргне да го изврши пропишаниот намаз, го клања со луѓето во џемат или во џамија, Аллах ќе му ги прости гревовите.“<sup>19</sup>*

Во двата „Сахиха“ се пренесува:

*„Најголема награда за намазот имаат оние што од најдалеку пешачеле до џамијата. Оној што клањал намаз и го исчекува следниот намаз за да го клањал со имам има поголема награда од оној што клањал па заспал.“*

И вели:

*„Сакате ли да ви кажам со што Аллах ги брише гревовите и ги воздигнува степените? Потполнува-*

---

<sup>19</sup> „Сахих Муслим“, хадис број 341.

ње на абдестот во време кога нè мрзи да земеме абдест (кога е многу студено и.т.н.), многу чекори до џамијата, исчекување на следниот намаз по намазот, тоа е бдење во добри дела (рибат).<sup>20</sup>

И вели:

„Кој ќе подрани во џамија и ќе се задржи во неа, Аллах за секое излегување или враќање му подготвува место во Џенетот.“<sup>21</sup>

И вели:

„Кој ќе земе абдест во својата куќа, а потоа ќе отиде во една од џамиите за да го изврши фарзот, секој негов чекор му брише по еден грев, а другиот му го воздигнува степенот.“<sup>22</sup>

И вели:

„Оние што во ноќта пешачат кон џамиите израдувај ги со потполна светлина на Судниот Ден.“<sup>23</sup>

И вели:

„Кој оди во џамија за да клања намаз, наградата му е како наградата за хаџ, а кој оди за да клања

---

<sup>20</sup> „Мухтесар Муслим“, хадис број 133.

<sup>21</sup> Мутефекун алејхи („Ел-Лу'лу вел Мерџан“, хадис број 390).20

<sup>22</sup> „Мухтесар Муслим“, хадис број 243.

<sup>23</sup> Ебу Ја'ла во неговиот Муснед.

нафиле (доброволен намаз) наградата му е како награда за умра.<sup>24</sup>

И вели:

*„Тројца се во Аллаховата заштита, човекот кој тргнал во една од џамиите, човекот кој тргнал како борец на Аллаховиот пат и човекот кој тргнал на хаџ.“<sup>25</sup>*

### **Важно предупредување:**

Оваа голема награда која ја добива оној што оди во џамија пешачејќи, не се однесува само на одењето, туку и на враќањето. Пратеникот, с.а.в.с., вели:

*„Кој оди во џамијата поради џематот, секој чекор му брише по еден грев и му се пишува награда и на одење и на враќање.“<sup>26</sup>*

### **Друго предупредување:**

Спомнувањето на вредноста на пешачењето кон заедничкиот намаз се наоѓа во преданието кое го пренесуваат имам Ахмед, Ебу Давуд, Ет-Тирмизи, Ен-Несаи, Ибн Маџе, Ибн Хузејме и Ибн Хибан во Сахихите, и Ел-Хаким вели дека е сахих хадисот во кој Пратеникот, с.а.в.с. рекол:

---

<sup>24</sup> Види "Сахикул-Џами", хадис број 6556.

<sup>25</sup> Види "Сахикул-Џами", хадис број 3051.

<sup>26</sup> Види Сахих Ет-Тергибу вет-Терхиб", хадис број 298.

*„Кој ќе се избања и очисти во петок, а потоа под-  
рани, отиде пешачејќи, а не јавајќи, ќе се приближи  
до имамот и слуша, и не се занимава со ништо, за  
секој чекор ќе има награда како да постел и клањал  
(нафиле) цела година“.*<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Види „Сахих Ет-Тергибу вет-Терхиб“, хадис број 690.



❖ СЕДУМНАЕСЕТТА ПРИДОБИВКА –  
СОБИРАЊЕ НА МЕЛЕЦИТЕ НА САБАХ И  
ИКИНДИЈА И БАРАЊЕ ПРОШКА ЗА ОНИЕ  
КОИ ПРИСУСТВУВААТ НА НИВ

Благородните мелеци се собираат на сабах и икин-  
дија и бараат прошка за оној што ги клања во џемат.  
Во двата сахиха се пренесува дека Пратеникот, с.а.в.с.,  
рекол:

*„Над вас се менуваат нокните и денските мелеци,  
тие се сретнуваат на сабах и икиндија, потоа се ка-  
чуваат оние што бдееја над вас и Господарот ги пра-  
шува, иако Тој знае подобро од нив: „Во каква состој-  
ба ги оставивте моите робови?“ Тие одговараат:*

*„Ги оставивме клањајќи а исто така и ги затек-  
навме клањајќи.’ А во преданието кај Ебу Хузејме  
стои: „Ги затекнавме клањајќи и ги напуштивме  
клањајќи, па прости им на Судниот ден.“<sup>28</sup>*

---

<sup>28</sup> Види „Сахих Ет-Тергибу вет-Терхиб“, хадис број 463.

❖ **ОСУМНАЕСЕТТА ПРИДОБИВКА –  
НАМАЗОТ ВО ЦЕМАТ Е ЕДНАКОВ НА  
ПОЛОВИНА ИЛИ НА ЦЕЛА ПРОБДЕАНА  
НОЌ ВО НАМАЗ**

Јацијскиот намаз во џемат е еднаков на половина ноќ пробдеана во ибадет, како што сабахскиот намаз во џемат е еднаков на цела ноќ пробдеана во ибадет. Пратеникот, с.а.в.с.,рекол:

*„Кој клањал јација во џемат, како да поминал половина од ноќта во ибадет, а кој клањал сабах во џемат како да поминал цела ноќ во ибадет.“<sup>29</sup>*

---

<sup>29</sup> „Мухтесар Муслим“, хадис број 324.24

## ❖ ДЕВЕТНАЕСЕТТА ПРИДОБИВКА - ВО АЛЛАХОВАТА ЗАШТИТА

Заедничкиот намаз е една од причините за заштита на Аллаховиот, аззе ве џелле, роб. Возвишениот Аллах го става под свој надзор и сигурност и тоа поради сабахскиот намаз во џемат.

Пратеникот, с.а.в.с., вели:

*„Кој клања сабах намаз во џемат, тој е под Аллаховата заштита“<sup>30</sup>*

---

<sup>30</sup> Види „Сахих Ет-Тергибу вет-Терхиб“, хадис број 418.

## ❖ ДВАЕСЕТТА ПРИДОБИВКА – ВО АЛЛАХОВАТА СЕНКА НА СУДНИОТ ДЕН

Заедничкиот намаз на муслиманите е една од причините за голема приврзаност и љубов кон џамијата во која се извршува намазот. Оној чиешто срце е врзано за џамијата е еден од седуммината (групи на луѓе) кои ќе бидат во Аллаховата сенка на Судниот ден, кога друга сенка освен Аллаховата нема да има. Во двата сахиха се пренесува од Ебу Хурејре, р.а., дека Пратеникот, с.а.в.с., рекол:

*„Седуммина Аллах ќе ги стави во Својата сенка (ладовина) на Денот кога друга сенка освен Неговата нема да има: праведниот владетел, младичот кој израснал во покорност кон својот Господар и човекот чие срце е врзано за џамијата...“<sup>31</sup>*

---

<sup>31</sup> „Ел-Лу'лу вел-Мерџан“, хадис број 610.

## ❖ ДВАЕСЕТ И ПРВА ПРИДОБИВКА – ЗАШТИТА ОД ЦЕХЕНЕМСКИОТ ОГАН И МУНАФИКЛУКОТ (ЛИЦЕМЕРСТВОТО)

Од придобивките од заедничкиот намаз е и тоа што на оној што четириесет дена клања заеднички намаз, не пропуштајќи го првиот текбир, Аллах му гарантира две заштити: ќе го сочува од огнот и ќе го сочува од лицемерството. Го молиме Аллах, да нè заштити нас и нашите пријатели од лицемерството и од цехенемскиот оган.

Од Енес, р.а., се пренесува дека Пратеникот, с.а.в.с., рекол:

*„Кој во името на Аллах ќе клања четириесет дена во џемат, присуствувајќи на првиот текбир, му се гарантираат две заштити: заштита од цехенемскиот оган и заштита од нифак (лицемерство).“<sup>32</sup>*

---

<sup>32</sup> Види „Сахикул-Џами“ – (Овој хадис е даиф поради тоа што е прекинат ланецот на преносители помеѓу Пратеникот, с.а.в.с., и табиините. Таков хадис што директно го пренесува табиин од Пратеникот, с.а.в.с., се нарекува мурсел. Види „Даиф Џами’ус-Сагир“ стр. 817, хадис број 979).

❖ ДВАЕСЕТ И ВТОРА ПРИДОБИВКА –  
АЛЛАХОВИОТ БЛАГОСЛОВ И  
БЛАГОСЛОВОТ НА НЕГОВИТЕ МЕЛЕЦИ НАД  
КЛАЊАЧИТЕ

Од придобивките од заедничкиот намаз е и тоа што стоењето во сафовите поради неговото извршување е една од причините Аллах и неговите мелеци да донесуваат салават (благослов) над клањачите, особено на оние во првите сафови. Пратеникот, с.а.в.с., вели: „Аллах и Неговите мелеци донесуваат благослов (салават) над првите сафови.“ Во друго предание стои: „над првиот саф.“ А за преданието „над првите сафови“,<sup>33</sup> алимите ( исламските научници), велат дека благословот (салаватот) значи и барање прошка за оние што стојат во нив.

---

<sup>33</sup> Види „Сахикул-Џами“, хадис број 1842.

## ❖ ДВАЕСЕТ И ТРЕТА ПРИДОБИВКА – КУКА ВО ЦЕННЕТОТ

Заедничкиот намаз е причина верникот да води грижа за порамнувањето на сафовите, како што Пратеникот, с.а.в.с., поттикнувал сафот да се спојува и да се потполнуваат празнините. Во тоа е голема чест и награда кај Аллах. Од Аиша, р.а., се пренесува дека Пратеникот, с.а.в.с., рекол:

*„Навистина Аллах и мелеците ги благословуваат оние што ги потполнуваат сафовите.“<sup>34</sup>*

Исто така рекол:

*„Кој ќе потполни празнина (во сафот), Аллах за тоа го воздигнува за степен и ќе му изгради кука во Ценнетот“.<sup>35</sup>*

---

<sup>34</sup> Сахих Ет-Тергибу вет-Терхиб, хадис број 501.

<sup>35</sup> Сахих Ет-Тергибу вет-Терхиб, хадис број 505.

## ❖ ДВАЕСЕТ И ЧЕТВРТА ПРИДОБИВКА – НАГРАДА ЗА НАМАЗОТ, ДУРИ И ДА НЕ СТАСАЛ ДА КЛАЊА ВО ЦЕМАТ

Придобивка од заедничкиот намаз е и во тоа што оној што ќе дојде да го обави истиот, има награда како да го извршил во џемат, макар да луѓето и завршиле со намазот. Имам Ахмед, Ебу Давуд и Ен-Несаи пренесуваат од Ебу Хурејре, р.а., дека Пратеникот, с.а.в.с., рекол:

*„Кој ќе земе абдест и го потполни ( исправно го земе) истиот, и потоа отиде (во џамија) и види дека луѓето веќе клањале, Аллах го наградува исто како оние што клањале и присуствувале во џематот, а да притоа ништо не ја намалува нивната награда.“<sup>36</sup>*

---

<sup>36</sup> Види „Сахикул-Џами“, хадис број 6163.



## ❖ ДВАЕСЕТ И ПЕТТА ПРИДОБИВКА – ПОТПОЛНОСТ НА НАМАЗОТ

Заедничкиот намаз е една од основите за потполност и целовитост на намазот, како и зачувување и сигурност од заборавот. Со тоа се зголемува степенот на примање (исправност) на намазот. Пратеникот, с.а.в.с., вели:

*„Имамот е гарант (лице кое ја осигурува исправноста на намазот), а муезинот повереник (лице од доверба), Господару, упати ги имамите и прости им на муезините“<sup>37</sup>*

Алимите велат: *„Имамот е задолжен за потполно извршување на намазот“<sup>38</sup>*

Велам: *„Наспроти оној што клања сам, оти се случува да погреша или заборави, за што никој не одговара ниту гарантира за него“.*

---

<sup>37</sup> Види „Сахихул-Џами“, хадис број 2787.

<sup>38</sup> Види „Авнул-ма’буд“ 2/152.29

## ❖ ДВАЕСЕТ И ШЕСТА ПРИДОБИВКА – НАЈДОБРОТО ДЕЛО

Од придобивките на заедничкиот намаз е и тоа што помага во извршување на намазот на почетокот од неговото време, или во најмал случај да се изврши на време, што е воедно и најдобро дело кај Allah, целле шануху. Ебу Давуд и Ет-Тирмизи пренесуваат од Уму Ферве, р.а., дека рекла:

*„Аллаховиот Пратеник беше прашан: „Кое дело е најдобро кај Allah?“ Одговорил: „Намазот на почетокот од неговото време.“<sup>39</sup>*

А во преданието кај имам Муслим:

*„Најдобри дела се: намазот во неговото време и добродетелството кон родителите“.*

---

<sup>39</sup> Види „Сахикул-Џами“, хадис број 1093, 1094.

## ❖ ДВАЕСЕТ И СЕДМА ПРИДОБИВКА – СПАС ОД НЕСРЕЌА

Од вредностите на заедничкиот намаз е и тоа што тој го чува верникот од немарниот однос кон намазот или од заборавање на истиот, или од одложување на намазот и неговото извршување во друго време. Многумина што го напуштиле намазот, на почеток го оставиле заедничкото извршување на намазот. Поради тоа, од Аллаховата милост кон нас е пропишан намазот во џемат. На оние што не водат сметка за својот намаз и го одложуваат до пред истекот на неговото време Аллах им се заканил со зборовите:

﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۖ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾

„А тешко на тие што, кога намазот (молитвата) го извршуваат, намазот свој како што треба не го извршуваат..“ (Поглавје Маун: 4-5)

## ❖ ДВАЕСЕТ И ОСМА ПРИДОБИВКА – СПАС ОД НЕМАРНОСТ

Од придобивките од заедничкиот намаз е и тоа што во него е спасот од запечатувањето на срцето, затоа што Пратеникот, с.а.в.с., упатил дова против оние што го оставаат. Во заедничкиот намаз е и спасот од немарност. Ибн Маџе пренесува од Ибн Абас и Ибн Омер, р.а., дека го слушнале Пратеникот, с.а.в.с., дека вели:

*“Аллах ќе им ги запечати срцата и ќе станат немарни.”<sup>40</sup>*

---

<sup>40</sup> „Сахих сунен Ибн Маџе“, хадис број 646.31

## ❖ ДВАЕСЕТ И ДЕВЕТТА ПРИДОБИВКА – ДОВА КОЈА НЕ СЕ ОДБИВА

Во животот имаме многу временски периоди во кои довата е примена, дури и постојат временски периоди во кои довата не се одбива.

Од овие временски периоди, златна можност е времето помеѓу езанот и икаметот. Најголема основа за искористување на овој скапоцен момент е намазот во џемат, затоа што верникот, во повеќето случаи, доаѓа во џамија пред икаметот и упатува дови и го спомнува Аллах, што не е случај со оној што клања сам и не обрнува внимание на ова. Пратеникот, с.а.в.с., вели:

*„Довата помеѓу езанот и икаметот не се одбива.“<sup>41</sup>*

---

<sup>41</sup> Види „Сахикул-Џами“, хадис број 3408.

## ❖ ТРИЕСЕТТА ПРИДОБИВКА – БЛИСКОСТ, ЛУБОВ И ЕДНАКВОСТ

Едно од највеличествените учења на исламот е блискоста на верничките срца, чување на љубовта и воспоставување на еднаквост меѓу нив. Во заедничкиот намаз токму тоа и се остварува, кога клањачите стојат збиени и еднакви во истиот саф, без да се разликуваат. Пратеникот, с.а.в.с., поттикнувал на израмнување на сафовите и на неразидување, појаснувајќи дека тоа е една од причините која води кон соединување на човечките срцата. Во хадисот стои:

*„Не разединувајте се, па да ви се разединат срцата.“<sup>42</sup>*

---

<sup>42</sup> Види “Сахикул-Џами“, хадис број 961.32

## ❖ ТРИЕСЕТ И ПРВА ПРИДОБИВКА – ЗАЧУВУВАЊЕ НА СУННЕТОТ И ЗИКРОТ

Од придобивките на заедничкиот намаз е и тоа што тој помага во зачувувањето на суннетот, нафилите и зикрот по намазот. Ова јасно се гледа во џамии, што не е случај со оној што клања сам, и често се случува да се пропуштат овие ибадети кои имаат голема вредност и носат непроценлива награда.

Пратеникот, с.а.в.с., вели:

*„Кој во еден ден и ноќ ( едно деноноќие) ќе клања дванаесет рекати, ќе му биде изградена куќа во Џеннетот: четири рекати пред и два по пладневскиот фарз, два рекати по акшамскиот фарз, два реката по јацијскиот фарз и два рекати пред сабахскиот фарз.“<sup>43</sup>*

---

<sup>43</sup> Види „Сахикул-Џами“, хадис број 6362.

## ❖ ТРИЕСЕТ И ВТОРА ПРИДОБИВКА – ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ПРОПИСИТЕ НА НАМАЗОТ

Од неговите придобивки е и можноста да се научи намазот и неговите прописи и тоа со меѓусебното следење на клањачите или со слушањето на предавањата во џамијата или со читањето на брошурите кои се во џамијата. Исто така, преку слушањето на имамот, заедничкиот намаз е можност да се научи правилното рецитирање на Куранот и неговиот теџвид.

Оној што клања сам тоа не може да го оствари, туку може да прави грешки кои му го обезвреднуваат намазот а тој да не е ни свесен за тоа.



## ❖ ТРИЕСЕТ И ТРЕТА ПРИДОБИВКА – НАВИКНУВАЊЕ НА ДИСЦИПЛИНА И КОНТРОЛА

Од неговите придобивки е и учењето на дисциплина и тоа преку следење на имамот во неговите движења во намазот и небрзање пред имамот или заостанување по него. Пратеникот, с.а.в.с., ова го потврдил со зборовите:

*„Имамот е поставен за да се следи, па не постапувајте спротивно на него. Кога ќе донесе текбир и вие донесете, а кога ќе отиде на руку и вие одете. Кога ќе каже ‚Семи Аллаху лимен хамидех – Аллах го слушна оној што Го фали‘ кажете ‚Раббена лекел хамд – Господару наш, благодарноста ти припаѓа Тебе‘. Кога ќе отиде на сеџде, одете и вие, а ако клања седејќи, и вие клањајте седејќи“<sup>44</sup>*

---

<sup>44</sup> Види „Сахикул-Џами“, хадис број 2360.

## ❖ ТРИЕСЕТ И ЧЕТВРТА ПРИДОБИВКА – МАНИФЕСТИРАЊЕ НА МОЌТА НА МУСЛИМАНИТЕ И РАЗГНЕВУВАЊЕ НА НЕВЕРНИЦИТЕ И МУНАФИЦИТЕ

Во заедничкиот намаз е манифестирање на моќта на муслиманите, преку нивното собирање дење и ноќе и нивната бројност, што резултира со разгневување на нивните непријатели, неверниците и мунафиците. Шејх Абдуррахман Ес-Сади, рахимехуллах, вели:

„Голема е наградата во плодовите на делата кои човекот ги прави во името на Аллах.“<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Види „Тефсир Ибн Ес-Сади“ во толкувањето на Куранските зборови:

## ❖ ТРИЕСЕТ И ПЕТТА ПРИДОБИВКА – РАЗУБАВУВАЊЕ НА ИЗГЛЕДОТ И ОДНЕСУВАЊЕТО

Од неговите придобивки е и тоа што муслиманот, во поголемиот број случаи, се грижи за својот изглед и однесување, чистотата на облеката и мирисот, поради средбите со своите браќа дење и ноќе. Тоа не е случај со оној кој клања сам, затоа што тој, во повеќето случаи не води сметка за ова, па работи спротивно на Аллаховите зборови:

﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَّوَّنَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نِيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾

„О, синови Адемови, облечете се убаво кога сакате намазот (молитвата) да го извршите! И јадете и пијте, „Не требаше жителите на Медина, ниту бедуините во нејзина близина...“ (Поглавје Ет Теуба, 120).

﴿يٰٓبَنِي ۤاٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا  
اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ﴾

**Но не претерувајте! Тој не ги сака тие што претеруваат..“ (Поглавје Ел Араф: 31)**

Еш-Шевкани, рахимехуллах, вели: „Ова се однесува на сите луѓе, иако дошло за посебна ситуација. Поуката е во сеопфатноста (општото значење) на говорот, а не во посебноста на причината. Украс е она со што се украсуваат луѓето од облеката. Наредено им е да се облечат убаво кога одат во џамија поради намазот или тавафот.“<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> „Фетхул-Кадир“ 2/228.36

## ❖ ТРИЕСЕТ И ШЕСТА ПРИДОБИВКА – ЗАПОЗНАВАЊЕ И МЕЃУСЕБНО ЗБЛИЖУВАЊЕ

Од неговите придобивки е и тоа што заедничкиот намаз е и можност за запознавање и зближување на муслиманите преку нивното среќавање на пропишаните намази во џамиите. Тоа е и можност за интересирање на клањачите еден за друг и запознавање со нивната состојба. Така, заедничкиот намаз, станува причина за посетување на болниот, помагање на потребниот, загрозениот и слично, што ги зајакнува врските и блискоста меѓу муслиманите.

## ❖ ТРИЕСЕТ И СЕДМА ПРИДОБИВКА – НАТПРЕВАРУВАЊЕ ВО ПОКОРНОСТА КОН АЛЛАХ, АЗЗЕ ВЕ ЏЕЛЛЕ

Од неговите придобивки е и тоа што поттикнува на искрено и срдечно натпреварување во покорноста кон Аллах, џелле шануху, и тоа со набљудување на своите браќа клањачи, и со нив се натпреварува во она што приближува кон Возвишениот Аллах, со овој величествен ибадет, барајќи поголема награда. Така клањачот ќе подрани на намаз, ги извршува суннетите, упатува дови, извршува зикр и др. Аллах, џелле шануху, ни наредува натпреварување во добрите дела, кои нè приближуваат кон Неговото задоволство и кон Џеннетот, па вели:

﴿خَتَمُهُ ، مَسْأَلٌ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾

„... и за тоа нека се натпреваруваат оние коишто сакаат да се натпреваруваат!“ (Поглавје Ел Мутаффифин: 26)

## ❖ ТРИЕСЕТ И ОСМА ПРИДОБИВКА – ДОВЕРЛИВОСТ

Тој е една од основите на доверливоста. Некои од добрите претходници (селефите) велат дека од доверливоста е и чувањето на заедничкиот намаз и посетувањето на џамиите.<sup>47</sup> Оној што го избегнува заедничкиот намаз не е сосема доверлив, а познато е дека на таквиот не му се признава сведочењето.

---

<sup>47</sup> Види „Доверливост и она што ја нарушава“ Мешхур Хасан Селман  
стр. 36.37

## ❖ ТРИЕСЕТ И ДЕВЕТТА ПРИДОБИВКА – ЧУВСТВО НА СТОЕЊЕ ВО БОЈНИТЕ РЕДОВИ

Од неговите придобивки е и чувството на луѓето да стојат во бојните редови, како што Возвишениот вели:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بَيْنَ مَرْصُومٍ﴾

**„Аллах ги сака тие што се борат на Неговиот пат во строеви како да се цврсто и споено здание (бедем).“ (Поглавје Ес Сафф: 4)**

Оние што стојат во бојните редови, без сомнение, се навикнале на тоа со заедничкото извршување на дневните намази. Тоа ќе им биде средство на покорување кон својот заповедник, така што нема да одат пред ниту ќе заостануваат зад неговите наредби.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> „Еш-Шерхул-мумти ала задил-мустекни“ од шејх Ибн Усејмин: 4/194.



❖ ЧЕТИРИЕСЕТТА ПРИДОБИВКА –  
ЧУВСТВО НА ОНА ШТО ГО ДОЖИВУВАЛ  
АЛЛАХОВИОТ ПРАТЕНИК, С.А.В.С., И  
НЕГОВИТЕ АСХАБИ, Р.А.

Од неговите придобивки е и будење на оние исти чувства од првата генерација на муслимани и кај денешните муслимани. Имамот има чувство небаре е на местото на Пратеникот, с.а.в.с., во предводењето на џематот, додека муктедиите (оние што клањаат по имамот) се чувствуваат како да се на местото на асхабите. Несомнено, врската помеѓу денешните муслимани со првите муслимани дава јак поттик да се следат тие и нивните методи. Камо среќа, секогаш кога ќе направиме неко добро дело, да почувствуваме дека го следиме Пратеникот, с.а.в.с., и неговите асхаби.

Тогаш, сигурно човекот би нашол јак поттик во своето срце, што ќе го стимулира да ги следи чесните претходници и со тоа да биде од нивните искрени следбеници во верата, праксата и однесувањето.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> „Еш-Шерхул-мумти ала задил-мустекни“ од шејх Ибн Усејмин: 4/195.

## ЗАКЛУЧОК:

Му благодариме на Аллах, со чија милост се потполнуваат добрите дела.

Ова се некои од придобивките од заедничкиот намаз, а вистинската вредност на овој ибадет не ја знае никој освен Аллах, целле шануху, затоа што доброто дело се наградува од десет до седумстотини пати, а Аллах дава и повеќе кому сака, Аллах е благодарен и знае сè.

Повторно истакнувам дека главната основа на овој и на другите ибадети е покорување на Возвишениот Аллах, извршувајќи го она што го наредил, и чувајќи се од Неговите забрани. Го молам Возвишениот Аллах да нè направи од оние што клањаат намаз, даваат зекат и ибадет Му прават со оние што Му се молат. Да ни опрости нам, на нашите родители и на сите муслимани. Нека е Аллаховиот салават и благослов над нашиот Пратеник Мухамед, с.а.в.с., неговото чесно семејство и сите асхаби.

## СОДРЖИНА

ВОВЕД НА АВТОРОТ .....	5
❖ ПРВА ПРИДОБИВКА – ПОКОРУВАЊЕ НА АЛЛАХОВАТА НАРЕДБА.....	8
❖ ВТОРА ПРИДОБИВКА – ПОТВРДА НА ИМАНОТ (ВЕРУВАЊЕТО).....	10
❖ ТРЕТА ПРИДОБИВКА – АЛЛАХОВА ГАРАНЦИЈА И ГОЛЕМА БЛАГОДЕТ.....	11
❖ ЧЕТВРТА ПРИДОБИВКА – ПОЧИТУВАЊЕ И ПОТВРДУВАЊЕ НА ОНА ШТО ВОЗВИШЕНИОТ АЛЛАХ И НЕГОВИОТ ПРАТЕНИК, С.А.В.С., ГО ВОЗДИГНАЛЕ И ПОТВРДИЛЕ .....	13
❖ ПЕТТА ПРИДОБИВКА – ПОКОРУВАЊЕ НА ПРАТЕНИКОВАТА, С.А.В.С., НАРЕДБА .....	15
❖ ШЕСТА ПРИДОБИВКА – СПАСЕНИЕ ВО СЛЕДЕЊЕТО НА ПРАТЕНИКОТ, С.А.В.С.....	16
❖ СЕДМА ПРИДОБИВКА – ЕДНА ОД НАЈВЕЛИЧЕСТВЕНИТЕ ИСЛАМСКИ ЦЕЛИ.....	18
❖ ОСМА ПРИДОБИВКА – ВОЗВИШУВАЊЕ И ЈАВНО ИЗВРШУВАЊЕ НА АЛЛАХОВИТЕ ПРОПИСИ.....	19
❖ ДЕВЕТТА ПРИДОБИВКА – ОД ПРАКСАТА НА ВИСТИНСКИОТ ПАТ И УПАТСТВО (СУНЕНУЛ-ХУДА) .....	20
❖ ДЕСЕТТА ПРИДОБИВКА – ПОВРЕДЕН Е ОД ПОЕДИНЕЧНИОТ НАМАЗ.....	22
❖ ЕДИНАЕСЕТТА ПРИДОБИВКА – КАЈ АЛЛАХ Е ПОДОБАР ОД НАМАЗОТ НА ПОЕДИНЕЦОТ.....	23
❖ ДВАНАЕСЕТТА ПРИДОБИВКА – ЗАШТИТА ОД ШЕЈТАНОТ ....	24

❖ ТРИНАЕСЕТТА ПРИДОБИВКА – ОДДАЛЕЧУВАЊЕ ОД ПОИСТОВЕТУВАЊЕТО СО МУНАФИЦИТЕ (ЛИЦЕМЕРИТЕ) .....	25
❖ ЧЕТИРИНАЕСЕТТА ПРИДОБИВКА – ЕДНА ОД ПРИЧИНИТЕ ЗА ПРОСТУВАЊЕ НА ГРЕВОВИТЕ .....	26
❖ ПЕТНАЕСЕТТА ПРИДОБИВКА - ПРИЧИНА ДА СЕ ГОРДЕЕ АЛЛАХ.....	28
❖ ШЕСНАЕСЕТТА ПРИДОБИВКА – ГОЛЕМА НАГРАДА ЗА ПЕШАЧЕЊЕТО ДО ЦЕМАТОТ.....	29
❖ СЕДУМНАЕСЕТТА ПРИДОБИВКА – СОБИРАЊЕ НА МЕЛЕЦИТЕ НА САБАХ И ИКИНДИЈА И БАРАЊЕ ПРОШКА ЗА ОНИЕ КОИ ПРИСУСТВУВААТ НА НИВ.....	33
❖ ОСУМНАЕСЕТТА ПРИДОБИВКА – НАМАЗОТ ВО ЦЕМАТ Е ЕДНАКОВ НА ПОЛОВИНА ИЛИ НА ЦЕЛА ПРОБДЕАНА НОЌ ВО НАМАЗ.....	34
❖ ДЕВЕТНАЕСЕТТА ПРИДОБИВКА - ВО АЛЛАХОВАТА ЗАШТИТА 35	
❖ ДВАЕСЕТТА ПРИДОБИВКА – ВО АЛЛАХОВАТА СЕНКА НА СУДНИОТ ДЕН.....	36
❖ ДВАЕСЕТ И ПРВА ПРИДОБИВКА – ЗАШТИТА ОД ЦЕХЕНЕМСКИОТ ОГАН И МУНАФИКЛУКОТ (ЛИЦЕМЕРСТВОТО) ...	37
❖ ДВАЕСЕТ И ВТОРА ПРИДОБИВКА – АЛЛАХОВИОТ БЛАГОСЛОВ И БЛАГОСЛОВОТ НА НЕГОВИТЕ МЕЛЕЦИ НАД КЛАЊАЧИТЕ.....	38
❖ ДВАЕСЕТ И ТРЕТА ПРИДОБИВКА – КУЌА ВО ЦЕННЕТОТ.....	39
❖ ДВАЕСЕТ И ЧЕТВРТА ПРИДОБИВКА – НАГРАДА ЗА НАМАЗОТ, ДУРИ И ДА НЕ СТАСАЛ ДА КЛАЊА ВО ЦЕМАТ.....	40
❖ ДВАЕСЕТ И ПЕТТА ПРИДОБИВКА – ПОТПОЛНОСТ НА НАМАЗОТ .....	41

❖	ДВАЕСЕТ И ШЕСТА ПРИДОБИВКА – НАЈДОБРОТО ДЕЛО.....	42
❖	ДВАЕСЕТ И СЕДМА ПРИДОБИВКА – СПАС ОД НЕСРЕЌА .....	43
❖	ДВАЕСЕТ И ОСМА ПРИДОБИВКА – СПАС ОД НЕМАРНОСТ....	44
❖	ДВАЕСЕТ И ДЕВЕТТА ПРИДОБИВКА – ДОВА КОЈА НЕ СЕ ОДБИВА.....	45
❖	ТРИЕСЕТТА ПРИДОБИВКА – БЛИСКОСТ, ЉУБОВ И ЕДНАКВОСТ.....	46
❖	ТРИЕСЕТ И ПРВА ПРИДОБИВКА – ЗАЧУВУВАЊЕ НА СУННЕТОТ И ЗИКРОТ.....	47
❖	ТРИЕСЕТ И ВТОРА ПРИДОБИВКА – ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ПРОПИСИТЕ НА НАМАЗОТ.....	48
❖	ТРИЕСЕТ И ТРЕТА ПРИДОБИВКА – НАВИКНУВАЊЕ НА ДИСЦИПЛИНА И КОНТРОЛА.....	49
❖	ТРИЕСЕТ И ЧЕТВРТА ПРИДОБИВКА – МАНИФЕСТИРАЊЕ НА МОЌТА НА МУСЛИМАНИТЕ И РАЗГНЕВУВАЊЕ НА НЕВЕРНИЦИТЕ И МУНАФИЦИТЕ.....	50
❖	ТРИЕСЕТ И ПЕТТА ПРИДОБИВКА – РАЗУБАВУВАЊЕ НА ИЗГЛЕДОТ И ОДНЕСУВАЊЕТО.....	51
❖	ТРИЕСЕТ И ШЕСТА ПРИДОБИВКА – ЗАПОЗНАВАЊЕ И МЕЃУСЕБНО ЗБЛИЖУВАЊЕ.....	53
❖	ТРИЕСЕТ И СЕДМА ПРИДОБИВКА – НАТПРЕВАРУВАЊЕ ВО ПОКОРНОСТА КОН АЛЛАХ, АЗЗЕ ВЕ ЏЕЛЛЕ.....	54
❖	ТРИЕСЕТ И ОСМА ПРИДОБИВКА – ДОВЕРЛИВОСТ.....	55
❖	ТРИЕСЕТ И ДЕВЕТТА ПРИДОБИВКА – ЧУВСТВО НА СТОЕЊЕ ВО БОЈНИТЕ РЕДОВИ.....	56

❖ ЧЕТИРИЕСЕТТА ПРИДОБИВКА – ЧУВСТВО НА ОНА ШТО ГО ДОЖИВУВАЛ АЛЛАХОВИОТ ПРАТЕНИК, С.А.В.С., И НЕГОВИТЕ АСХАБИ, Р.А. ....	57
ЗАКЛУЧОК:.....	58



CIP - Каталогизација во публикација

Национална и универзитетска библиотека "Св. Климент  
Охридски", Скопје

28

ЕБУ Абдуллах Муснед Ел-Кахтани

Четириесет придобивки од намазот во џемат / Ебу  
Абдуллах Муснед Ел-Кахтани ; [превод Сенад Зејниловиќ]. -  
Скопје : Здружение на граѓани Давет, 2020. - 64 стр. ; 24 см

Наслов на оригиналот на арап. јазик. - Фусноти кон текстот

ISBN 978-608-4874-04-1

а) Намаз -- Ислам

COBISS.MK-ID 51624197